



# БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ

\* Пополнува Управата за јавни приходи

ЕДБ

Скратен назив и  
адреса на  
вистинско седиште  
за контакт

Датум и број на прием

Даночен период

Рок на поднесување

Име и презиме

ЕМБГ

## А. Приходи и расходи од самостојна дејност

### I. ВКУПНИ ПРИХОДИ

\* збир од ред. бр. 1 до ред. бр. 4

1. Приходи од продажба на готови производи
2. Приходи од продажба на сировини, материјали и трговски стоки
3. Приходи од извршени услуги
4. Други неспомнати приходи

### II. ВКУПНИ РАСХОДИ

\* збир од ред. бр. 5 до ред. бр. 20

5. Вредност на потрошени сировини и материјали на реализирани готови производи
6. Набавна вредност на продадени сировини, материјали и трговски стоки
7. Вредност на потрошената енергија
8. Закупнина на работни простории
9. Трошоци за извршени услуги кои имаат карактер на материјални трошоци (транспортни и други услуги)
10. Пресметана амортизација
11. Трошоци по основ на камати на кредити
12. Исплатени бруто-плати на вработените
13. Платени придонеси за задолжително социјално осигурување, данок на имот, такси и другите јавни давачки што се во функција на вршење на дејноста, освен персоналниот данок на доход и други лични давачки за самовработено лице
14. Платен данок на додадена вредност  
\* поле 8 од образец ДДВ-04
15. Платени царини, акцизи, даноци на имот, комунални такси и други јавни давачки што се во функција на вршење на дејноста
16. Платени премии за осигурување на деловниот имот и сите задолжителни видови на неживотно осигурување утврдени со закон
17. Канцелариски трошоци и набавка на стручна литература
18. Дневници, патни трошоци и теренски додатоци и други надоместоци утврдени со Закон и Општ колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството
19. Трошоци што даночниот обврзник е должен да ги направи според одредени прописи
20. Други расходи неопходни за остварување на приходите

01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	

## Б. Финансиски резултат

### III. НЕТО-ПРИХОД ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ

\* утврден како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи (I-II)

### IV. ЗАГУБА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ

\* утврдена како разлика меѓу вкупните расходи и вкупните приходи (II-I)

23	
24	

## В. Посебни податоци

### V. ВРЕДНОСТ НА СРЕДСТВА ЗА РАБОТА

\* збир од ред. бр. 21 до ред. бр. 25

21. Земјиште и згради
22. Градежни објекти
23. Постројки и опрема
24. Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства
25. Други неспомнати материјални средства

25	
26	
27	
28	
29	
30	

**VI. ВРЕДНОСТ НА ЗАЛИХИ**

\* збир од ред. бр. 26 до ред. бр. 28

26. Суровини и други материјали

27. Производство во тек (недовршено производство и полупроизводи)

28. Трговски стоки и готови производи

**VII. ПОДАТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ ЛИЦА**

29. Број на работници

30. Број на месеци на вршење на дејноста

31	
32	
33	
34	
35	
36	

**Податоци за составувачот и подносителот**

Потписник

име и презиме (со печатни букви)

Потпис и печат

М.П.

Својство

директор/сопственик/партнер/овластено лице

Датум на поднесување

Д Д М М Г Г Г Г

**Податоци за составувачот**

\* адреса на живеење/седиште

Назив/Име и презиме

ЕДБ/ЕМБГ

улица	број
телефон	моб.тел

**Податоци за одговорното лице**

\* адреса на живеење

Име и презиме

ЕМБГ

улица	број
телефон	моб.тел

**ОПШТИ НАПОМЕНИ**

Билансот на приходи и расходи (образец "Б") го пополнува обврзникот на персоналниот данок на доход регистриран како трговец-поединец, како и физичко лице кое се занимава со земјоделска дејност, со занаетчиска дејност и лице кое врши услуга или слободно занимање, а кој остварува приходи од самостојна дејност (приходите остварени од стопанската дејност, од давање професионални и други интелектуални услуги и од други дејности чија трајна цел е остварување на приходи).

Образецот "Б", заедно со образецот "ПДД-ДБ", најдоцна до 15 март во наредната година се поднесува до Управата за јавни приходи и до Централниот регистар, во по еден примерок.

Даночниот период за кој се утврдуваат вкупните приходи и вкупните расходи во работењето на даночниот обврзник е една календарска година. Доколку даночниот обврзник вршел самостојна дејност за период пократок од една календарска година, за даночен период се смета периодот од годината во кој обврзникот работел.

**УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ**

Се пополнуваат читливо и целосно само белите полиња од образецот. Износите се искажуваат во цели денари, без дени.

**A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД САМОСТОЈНА ДЕЈНОСТ****I. Вкупни приходи (збир од ред. бр. 1 до ред. бр. 4)**

01

Збир на сите остварени приходи (АОП 02 до АОП 05). Како остварени приходи се сметаат сите приходи (во пари, предмети, права, услуги и друго), што даночниот обврзник ги остварил при вршење на самостојната дејност, врз основа на работните и даночните книги и другата евиденција на обврзникот. Вредноста на сите остварени приходи кои не се искажани во пари, се искажуваат по пазарна вредност во бруто износ заедно со ДДВ.

**II. Вкупни расходи (збир од ред. бр. 5 до ред. бр. 20)**

06

Збир на сите расходи (АОП 07 до АОП 22) што обврзникот ги извршил со цел да оствари приход, да го осигура или да го сочува остварениот приход, а за кои поседува уредни документи или други докази за нивно настанување. Како расход се смета и пресметаната амортизација по пропишаните стапки согласно со Уредбата за начинот на пресметување на амортизацијата, односно отписот на вредноста на нематеријалните и материјалните вложувања и за номенклатурата на средствата за амортизација („Службен весник на РМ", бр. 13/94 ...10/08).

**Б. ФИНАНСКИ РЕЗУЛТАТ****III. Нето-приход пред оданочување (разлика помеѓу ред. бр. I и ред. бр. II)**

23

Разлика помеѓу вкупните приходи и вкупните расходи (АОП 01 - АОП 06), во случај кога приходите се поголеми од расходите.

**IV. Загуба пред оданочување (разлика помеѓу ред. бр. II и ред. бр. I)**

24

Разлика помеѓу вкупните расходи и вкупните приходи (АОП 06 - АОП 01), во случај кога расходите се поголеми од приходите.

**В. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ****V. Вредност на средствата за работа (збир на ред. бр. 21 до ред. бр. 25)**

25

Збирна вредност на средствата за работа од книгата на основните средства, искажани од ред. бр. 21 до ред. бр. 25 (АОП 26 до АОП 30).

**VI. Вредност на залихите (збир од ред. бр. 26 до ред. бр. 28)**

31

Вкупна вредност на залихите утврдени со пописот според набавната вредност, искажани од ред. бр. 26 до ред. бр. 28 (АОП 32 до АОП 34).

**VII. Податоци за вработените**

На ред. бр. 29 (АОП 35) се наведува бројот на вработените лица, а на ред. бр. 30 (АОП 36) вкупниот број на месеци на работење на вршителот на самостојната дејност во текот на даночниот период.

**Податоци за составувачот и подносителот**

Задолжително пополнете ги податоците за потписникот и неговото својство, податоците за составувачот и за одговорното лице. Не заборавате своерачно да ја потпишете пријавата. Потпишувањето на образецот "Б" може да го изврши и ополномоштено лице.